



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Оперативната структура одговорна за управување со Инструмент за претпристапна
помош на Европската Унија за рурален развој (ИПАРД) за програмски период 2007 – 2013

Упатство за пријавување на заинтересирани за учество во дво-дневни обуки на тема: „КАКО ДО КВАЛИТЕТЕН ИПАРД ПРОЕКТ“

Потребни документи за пријавување на учество на повикот:

1. Писмо на интерес за учество во дво-дневни обуки на тема: „КАКО ДО КВАЛИТЕТЕН ИПАРД ПРОЕКТ“;
2. Тековна состојба од Централен регистар (не постар од 6 месеци) – оригинал или копија заверена на нотар.

1. Упатство за изработка на Писмо на интерес

1.1. Содржина на Писмо на интерес

- Писмото на интерес треба да е изработено на официјален меморандум на правното лице или физичкото лице-трговец поединец со назначен Предмет: За пријавување за учество на Семинар: „КАКО ДО КВАЛИТЕТЕН ИПАРД ПРОЕКТ“
- Кус опис на економската дејност на заинтересирианиот субјект и историјат за досегашни активности поврзани со изготвување на проекти и/или бизнис планови (референци за досегашна работа на субјектот се пожелни но не се предуслов за учество)
- Именување на претставници од заинтересирианиот субјект и работен стаж или времетраење на воспоставена соработка, кус опис на нивните работни задачи и досегашно искуство (Детална Биографија за секој претставник да се достави во прилог на Писмото за интерес- референци за досегашна работа се пожелни, но не се предуслов за учество). **НАПОМЕНА: Именуваните претставници мора да бидат постојано вработени во субјектот или да имаат долгорочен основ (подолг од 1 година) на деловна соработка или авторски ангажман или друг основ за постојана соработка согласно Законот за облигациони односи и Законот за работни односи. Лица кои не се поврзани со економската дејност на субјектот кој го поднесува писмото на интерес нема да бидат поканети да учествуваат.**
- Точни податоци за контакт (телефон, факс, маил адреса) со именуваните претставници
- Писмото на интерес да е оверено со потпис од овластено лице/одговорно лице на субјектот и печат.
- Во прилог на Писмото на интерес освен Биографијата на именуваните претставници да се достави и Изјава под морална, материјална и кривична одговорност на одговорното лице на правното лице или физичкото лице-трговец поединец за точноста на податоците наведени во Писмото на интерес и неговите прилози.

1.2. Податоци за заинтересирианата страна која пријавува учество

- Податоците за заинтересирианиот субјект ќе се црпат од Тековна состојба од Централен регистар (не постар од 6 месеци) – оригинал или копија заверена на нотар



2. Доставување на пријавите

Пријавувањето и документацијата можат да се достават:

- електронски (во скениран формат на оригиналот) на маил адресата: info@ipard.gov.mk со назнака „За ИПАРД Семинар“.
- со препорачана пошта до Телото за управување со ИПАРД при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на адреса „Беласица“ бр. 2, 1000 Скопје со јасна назнака на пликот „За ИПАРД Семинар“.

3. Заинтересираните учесници ќе бидат поканети да земат учество во дво-дневни обуки на тема: „КАКО ДО КВАЛИТЕТЕН ИПАРД ПРОЕКТ“. Писмото покана ќе ги содржи сите неопходни информации за временски термин и место на одржување на семинарот.

